

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

## РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за избор на членови на комисија за мандатни прашања, избор и именување со Арх. Број 07-683/2 од 30.04.2009 година.

Се прогласува Одлуката за избор на членови на комисија за мандатни прашања, избор и именување со Арх. Број 07-683/2 од 30.04.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 30.04.2009 година.

Архив. Број 08-719/1  
Од 04.05. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 31 од Статутот на општина Илинден бр.07-37/2 (Сл. гласник на општина Илинден бр.02/05), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.04.2009 година донесе:

## ОДЛУКА

за избор на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања

### Член 1

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се формира за вршење на следниве работи: разгледување и подготвување на предлози кои се однесуваат на мандатно имунитетните прашања, разгледување и подготвување на предлози за избор, именување и разрешување од надлежност на Советот на општината, определување плати, надоместоци и други примања на избрани и именувани лица, дава предлози за висината на надоместокот за патните и дневните трошоци на членовите на Советот на општината и на трошоци направени во извршувањето на задачите што им ги доверлив Советот на општината.

### Член 2

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се состои од 5 (пет) члена.

### Член 3

За членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се избираат лицата:

- Миле Велиновски
- Марија Станковска
- Љупчо Бошковски
- Надица Ѓуровска и
- Марјан Милошевски

### Член 4

Мандатот на членовите на Комисијата трае колку и мандатот на членовите на Советот.

### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр. 07- 683/2  
Од 30. 04. 2009г.

Совет на општина Илинден  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

За прогласување на Одлука за определување на членови на совет за учество во склучување на бракови со Арх. Број 07-683/3 од 30.04.2009 година.

Се прогласува Одлука за определување на членови на совет за учество во склучување на бракови со Арх. Број 07-683/3 од 30.04.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 30.04.2009 година.

Архив. Број 08-719/2  
Од 04.05.2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр.5/02) и член 27 став 1 од Закон за семејство (Сл. Весник на Р.М. бр. 9/96.....84/08) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.04.2009 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за определување на членови на Совет  
за учество во склучување на бракови**

1. За членови од советот на општина Илинден за учество во склучување на бракови за подрачјето на месните канцеларии со седиште во н. Илинден и н.м. Миладиновци се определуваат следните лица:

1. Валентина Додевска
2. Виолета Ваневска
3. Сашо Цветковски
4. Момчило Најдовски

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Илинден.

Арх.број 07-683/3  
30.04.2009 год.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

За прогласување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Илинден за прв квартал 2009 година Арх. Број 07-683/4 од 30.04.2009 година.

Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Илинден за прв квартал 2009 година Арх. Број 07-683/4 од 30.04.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 30.04.2009 година.

Архив. Број 08-719/3  
Од 04.05.2009 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр.61/04) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.04.2009 год. ја донесе следната:

### **ОДЛУКА** за усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за I(прв) квартал од 2009 година

#### **член 1**

Се усвојува Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за I(прв) квартал од 2009 доставен до Совет на Општина Илинден.

#### **член 2**

Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за I(прв) квартал од 2009 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден.

Архив. Број 07-683/4  
Од 30. 04. 2009 год.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
Марјан Милошевски с.р.

## **СОДРЖИНА**

**Решение за прогласување на Одлука за избор на членови на комисија за мандатни прашања, избор и именување со Арх. Број 07-683/2 од 30.04.2009 година..... стр.1**

**Одлука за избор на членови на комисија за мандатни прашања, избор и именување со Арх. Број 07-683/2 од 30.04.2009 година..... стр.1**

**Решение за прогласување на Одлука за определување на членови на совет за учество во склучување на бракови со Арх. Број 07-683/3 од 30.04.2009 година..... стр.2**

**Одлука за определување на членови на совет за учество во склучување на бракови со Арх. Број 07-683/3 од 30.04.2009 година..... стр.2**

**Решение за прогласување на Одлука за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Илинден за прв квартал 2009 година Арх. Број 07-683/4 од 30.04.2009 година. .... стр.3**

**Одлука за усвојување на Одлука за Квартален извештај за извршување на Буџет на Општина Илинден за прв квартал 2009 година Арх. Број 07-683/4 од 30.04.2009 година. .... стр.3**